

ТОЈ СЕ ВРАЌА! АРНОЛД ШВАРЦЕНЕГЕР ВО ТЕРМИНАТОР ГЕНЕСИС

Поминаа точно 30 години откако Терминатор се појави за прв пат во кино. Гордо ви го претставуваме новиот, петти дел, од оваа научна фантастична приказна.

„[Терминатор: Генесис](#)“ е досега најдобро продуциран филм со спектакуларна приказна за светот во иднината, со апокалиптични сцени на борба помеѓу луѓе и киборзи со харизматични млади глумци, и секако, легендарниот Арнолд Шварценегер и T-1000.

Продуцентите на филмот, Дејна Голберг и Дејвид Елисон изјавуваат: „Кога објавија дека правата за Терминатор ќе бидат достапни, бевме навистина заинтересирани – како и многумина во индустријата, бидејќи ова е неверојатна франшиза. Идејата да го обновиме Терминатор за публиката која го сака оригиналот и за сета нова публика беше можност која не сакавме да ја пропуштиме.“

Сценаристите на Терминатор, меѓу кои и Лаета Калогридис не биле воодушевени од идејата филмот да припадне во други раце. Калогридис додава: „Дејвид и Дејна ни пристапија во 2012 година, но нашиот прв одговор беше ‘не’, како и вториот и третиот. Рековме не поради почитта кон светот на Џејмс Камерон. Со него работев многу години. Тој е моја инспирација, лично и кинематографски и не сакав на ниту еден начин да направам нешто кое не би го почитувало тоа што тој го создаде. Тој ги создаде едни од најдобрите научно-фантастични филмови и е инспирација не само за мене, туку и за останатите во индустријата – тој е еден од најдобрите режисери.“

Но продуцентите беа навистина убедливи, па Калогридис разговарајќи со Камерон не само што им дале дозвола туку и благослов да го започнат проектот. Во припремната фаза Калогридис им советува: „Потрудете се да обезбедите добра улога и одлични реплики за Арнолд!“

Елисон вели: „Знаевме дека мораме да најдеме режисер на кој му беа важни карактерите и љубовта на ова семејство. Да, има многу акција во Терминатор филмовите и дефинитивно планираме да го одржиме тоа ветување. Сите се молиме на олтарот на „Игра на троновите“ и мислевме дека „Тор: Мрачниот свет“ беше феномен. Но, кога дојде Алан веднаш почна да зборува како ќе изгледаат терминаторите, колку од нив ќе имаме, колку ќе бидат различни, како ќе изгледа борбата и како ќе функционира љубовната приказна и взаемните односи. Тоа го кажа на нашиот прв состанок, и веднаш помисливме ‘Во ред, ова е вистинскиот човек’.“

„Многу е интересно“, раскажува режисерот Тејлор. „Ја оставаме публиката да мисли дека знаеме што очекуваат и одеднаш ‘ух!’, се обидуваме да го свртиме дејствието. Тоа е нешто што е длабоко врежано во ДНК на филмовите Терминатор: првиот филм на Камерон го користи карактерот на Арнолд на еден начин и комплетно го менува за секунда кога никој тоа не го очекува. Можеш да влезеш во нова територија со карактерите за кои веќе имаш одредено чувство, но тие потоа те водат некаде каде и не очекуваш.“

„Терминатор: Генесис“ во Cineplexx од 02 јули!

КИНО ПРОГРАМА ОД 02.07 ДО 08.07.2015

Терминатор: Генесис 3D (Terminator: Genisys 3D)

работни денови: 15:00, 17:30, 20:00, 21:30,
22:30
викенд: 12:40, 15:00, 17:30, 20:00, 21:30, 22:30

Терминатор: Генесис (Terminator: Genisys)

работни денови: 16:30, 19:00
викенд: 11:40, 14:00, 16:30, 19:00

Тед 2 (Ted 2)

работни денови: 15:10, 16:15, 17:20, 18:30,
19:30, 20:45, 21:45, 23:00
викенд: 13:00, 15:10, 16:15, 17:20, 18:30, 19:30,
20:45, 21:45, 23:00

Далеку од луѓето (Loin Des Hommes)

секој ден: 18:15

Мета (Survivor)

секој ден: 20:30

Светот Јура 3D (Jurassic World 3D)

работни денови: 15:40, 18:00, 20:20, 21:15,
22:45
викенд: 11:00, 13:40, 15:40, 18:00, 20:20, 21:15,
22:45

Светот Јура (Jurassic World)

секој ден: 16:00, 18:45

Свита (Entourage)

секој ден: 15:50

Шпиони (Spy)

секој ден: 17:00, 19:45, 22:00

Сан Андреас 3D (San Andreas 3D)

секој ден: 22:20

Људиот Макс: Пат на бесот 3D (Mad Max: Fury Road 3D)

секој ден: 21:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ

Опаку наопаку 3D (Inside Out 3D)

работни денови: 15:20, 17:10, 19:10
викенд: 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 17:10,
19:10

Сунѓерот Боб: Сунѓер на суво 3D (The Spongebob Movie: Sponge Out of Water 3D)

викенд: 12:00, 14:40

*Киното го задржува правото на промена на програмата без претходна најава.